


Хотел „ГОЛДЕН БИЧ“ - Метаморфозис

Период	ALL L.	По лице во 2+1	По лице во 1/4 FAMILY
20.05-27.05.18	7	209	259
27.05-03.06.18	7	229	249
03.06-10.06.18	7	249	269
10.06-17.06.18	7	299	319
17.06-24.06.18	7	329	359
24.06-01.07.18	7	349	379
01.07-08.07.18	7	379	409
08.07-15.07.18	7	439	479
15.07-22.07.18	7	479	529
22.07-29.07.18	7	479	529
29.07-05.08.18	7	479	529
05.08-12.08.18	7	479	529
12.08-19.08.18	7	479	529
19.08-26.08.18	7	449	469
26.08-02.09.18	7	389	409
02.09-09.09.18	7	339	369
09.09-16.09.18	7	279	309
16.09-23.09.18	7	229	259

Хотел „GOLDEN BEACH“ - Метаморфозис

Хотелот Голеден Бич е лоциран на 20 метри од плажа во Метаморфозис. Хотелот располага со 45 соби, 1/3 со брачен кревет + нормално легло. Собите се опремени со клима уред (вклучен во цената), сат. ТВ и сопствена бања. Собите имаат прекрасен поглед кон плажата и морето. Хотелот се наоѓа во област со борова шума и претставува одлична комбинација за релаксирање и одмор. Во склоп на хотелот има и базен кој е бесплатен за користење од страна на гостите. 1/2+1 ЕКО собите се наоѓаат на приземје, 1/2+1 стандард на прв, втор, трет и четврти спрат, додека FAMILY собите на втор спрат.



* **ALL LIGHT** – се вклучено (појадок - шведска маса, **ручек** – избор од две главни јадења, **вечера** - шведска маса, локални алкохолни и безалкохолни пијалоци од 12-17: 30 ч. и 19:00-21:00 ч.)

Напомена:

- Цените се дадени по лице и се однесуваат за услуга за број на ноќевања дадени во табелата
- Прво дете од 0 до 13,99 г. со двајца возрасни на редовно легло – БЕСПЛАТНО
- Второ дете од 0 до 4,99 г. како четврто лице во 2+1 соба без легло – БЕСПЛАТНО
- Второ дете од 5 до 7,99 г. како четврто лице во 2+1 соба без легло плаќа **10€ на ден**
- Прво дете од 14-15,99 г. со двајца возрасни на редовно легло плаќа 30% од цената во табелата
- 2 деца до 13,99 г. во **FAMILY соба** – БЕСПЛАТНО
- 2 деца од 14 - 15,99 год. во **FAMILY соба** плаќаат по 30% од цената во табелата
- Трето возрасно лице на редовно легло плаќа 50% од цената во табелата
- Четврто возрасно лице на редовно легло во **FAMILY соба** плаќа 50% од цената во табелата
- Во цената на аранжманите вклучено е користењето на клима уредот
- Бесплатно користење на Wi-Fi интернет во склоп на хотелот
- Сместување во собите е после 14 часот по локално време, а напуштање на собите е до 10 часот по локално време
- За уплатени два аранжмана 7+7 ноќевања одобруваме попуст од 10% на вториот аранжман (не се комбинира)
- Цените се изразени во ЕУР за плаќање во денарска противвредност 1 € = 62 денари.
- Цената на превозот на релација Скопје – Халкидики – Скопје изнесува:
 - возрасни: 35 €
 - деца од 2 до 12 години: 20 €
 - деца до 2 години: БЕСПЛАТНО (не користи седиште во автобус)

Агенцијата организатор не превзема одговорност за квалитетот и покриеноста на интернет конекцијата во капацитетите од понудата